

Поддржано од:
Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Center for
Research and
Policy
Making



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe

ПОСТИГНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ОДРЖЛИВОСТ ПРЕКУ ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО

ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY THROUGH ENERGY EFFICIENCY ON CENTRAL AND LOCAL LEVEL

20.03.2012

Почеток / Start: 09:00 am / часот
Хотел Континентал / Hotel Continental

Работен јазик / Working language:
Македонски / Macedonian

Превод / Translation:
Англиски и Албански



REGIONAL CONFERENCE

“ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY THROUGH ENERGY EFFICIENCY ON CENTRAL AND LOCAL LEVEL”

20.03.2012 | HOTEL CONTINENTAL

AGENDA

09:00- 09:30	Arrival and registration of participants
09:30- 10:30	Official opening of the conference: - Ms. Marija Risteska, Executive Director, Center for Research and Policy Making - Mr. Valon Saraquini, Minister of Economy - Mr. Abdulaquim Ademi, Minister of environment and physical planning - Mr. Nevzat Bejta, Minister for local government (tbc) - Ms. Gudrun Elisabeth Steinacker, Ambassador of Federal Republic of Germany - Mr. Michael Nebelung, Country Director for Macedonia and Kosovo
10:30- 10:50	Coffee break
10:50- 12:10	Panel 1: Making local governments energy efficient <i>Moderator: Ilija Szadovski, UNDP</i> - Mr. Karlo Rajić, Energy planning and implementation of EE and RES projects in Karlovac County North-West Croatia Regional Energy Agency - Mr. Ljupco Dimov, Karpos Municipality – Case study Municipality Karpos - Mr. Strahil Panev, Capacity building for EE in capital cities and Network of Energy Efficient Capital Cities in SEE GIZ ORF EE Regional Coordinator
12:10- 12:40	Coffee break
12:40- 14:00	Panel 2: Energy poverty <i>Moderator: Robert Sharlamanov, KfW Office Skopje</i> - Mr. Aleksandar Kovacevic, Energy poverty Independent Consultant - Mr. Stefan Bouzarovski, Energy Poverty in SEE University of Birmingham - Mr. Zoran Bogunovic, Media and energy poverty Independent Consultant
14:00- 15:30	Lunch
15:30- 17:30	Conference Conclusions and presentation of raporteurs
17:30- 18:30	Cocktail dinner



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of

BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ

"Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во Југоисточна Европа" е долгорочна иницијатива насочена кон постигнување на повеќе одговорни и ефикасни енергетски политики во регионот. Признавајќи дека товарот на одговорноста паѓа првенствено врз политичките одлуки, како и дека постои континуирана празнина во процесот на креирање на политики од која пак произлегува недостаток на координација и консултација на сите релевантни актери во енергетската сфера, иницијативата се ангажира, да ги интегрира сите релевантни јавни актери, создавајќи посилни меѓусекторски партнерства. Фокусот првенствено е поставен на генерирање на политичка волја преку партиципативно учество во политичкиот процес, поттикнување на дијалог и подобрување на нивото на доверба меѓу различните актери, споделување на информации и институционално знаење, како и генерирање на решенија и релевантни добри практики. Во првата фаза на процесот, акцентот е ставен на Собранието како клучна институција на демократскиот дијалог.

Енергетските системи во Југоисточна Европа се под голем притисок за да ја одржат стабилноста и во исто време да обезбедат развој. Ова е особено случај за Западниот Балкан, по распаѓањето на Југославија. Иако земјите во ЈИЕ забележуваат напредок кон инкорпорирање на *acquis communautaire* во нивното национално законодавство и политика, напредокот е побавен во конкретната имплементација на усвоените политики. Недостатокот на спроведувањето на јавните политики е една од клучните слабости на сегашниот систем на раководење во регионот, и претставуваат особено предизвик во областа на енергетската политика.

Клучните цели на ЕУ за животна средина и енергетската политика се сумираат во "20:20:20" до 2020 година. Целите од 20:20:20 се однесуваат на 20% од подобрувања во енергетската ефикасност, 20% од потрошувачката на енергија да потекнува од обновливи извори на енергија (ОИЕ), и намалување на емисиите на CO₂ од најмалку 20% подолу од нивото измерено во 1990 година. Главната цел на Иницијативата за Јавен Дијалог е да се поддржи напредокот кон постигнувањето на овие цели, особено енергетска ефикасност, областите со најголем потенцијал за подобрување без притоа да се потпрат на инвестиции од поголем обем. Преку дијалог, целта е да се поддржи создавањето и подобрувањето на комуникациски мрежи на национално и регионално ниво и да се создаде свест за значењето на имплементацијата на политиката за енергетската ефикасност како и потребата за создавање на пракса за управување со извори на одржлива енергија.

Организациите кои го спроведуваат овој проект овозможуваат градење на капацитетите преку меѓу-секторски дијалог и контакт со водечките експерти во форма на конференции, семинари, тркалезни маси и други платформи за дијалог. Во својата прва година, проектот наиде на голема поддршка од Парламентите на вклучените земји, кои се појдовна точка за генерирање политичка волја преку зајакнување на својата законодавна и надзорна улога. Овој пристап обезбедува пристап до сите политички опции, како клучен фактор за успешен дијалог и одржлива имплементација. Како што проектот се имплементира, тој ќе се прошири не само во бројот на земји во кои настаните се одвиваат, но исто така и во менувањето на фокусот на различни актери и пристапи, секогаш балансирајќи со познавања на експерти за енергија. Вклучително овој дијалог се труди да се претстават различни ставови од секој сектор - индустријата, академската сфера, владините, правните, финансиските, непрофитните организации, тинк-тенкови, медиумите и меѓународните институции - да учествуваат и да се води јавен дијалог со ќе се таргетираат разлики, идентификуваат точки на консензус, но и да се стимулираат нови и иновативни решенија.

ПАРТНЕРИ:

The Belgrade Fund
Excellence (BFPE)

Democratic Leadership School

Center for Research and Policy Making



Society for Sustainable
Development Design (DOOR)

Academy for Political Development



Academy for Political studies





PROJECT INFO

“Public Dialogue on the Sustainable Use of Energy in South East Europe” is a long-term initiative aimed at achieving more responsible and effective energy policies in the region. Recognizing that the burden of responsibility falls primarily on political decision-makers, as well as that there is a continuous gap in the policy process stemming from lacking coordination and consultation of all relevant actors in the energy sphere, the initiative engages and integrates all relevant public actors, creating stronger cross-sector partnerships. The focus is on generating political will through a more participative policy process, fostering a dialogue and enhancing levels of trust between the different actors, sharing information and institutional knowledge, and generating solutions and relevant good practices. In the first stage of the process, emphasis is placed on the Parliament as a key institution of democratic dialogue.

Energy systems in all of South-East Europe are under heavy pressure to maintain stability and at the same time provide development. This is especially the case for the Western Balkans, where disintegration of a once unified energy system took place. While the countries in the SEE region are making progress towards transposing the *acquis communautaire* into their national legislation and policy, progress is slower in the actual implementation of the adopted policies. The lack of implementation of public policies is one of the key weaknesses of the current governance system in the region, and poses particular challenges in the field of energy policy.

The key objectives of EU environmental and energy policies are summed up in “20:20:20” by 2020. The 20:20:20 targets refer to 20% of improvements in energy efficiency, 20% of energy consumption to come from renewable energy sources (RES), and to achieving a reduction of CO₂ emissions of at least 20% below the 1990 level. The overall goal of the Public Dialogue initiative is to support progress towards the achievement of these targets, in particular energy efficiency, the area with greatest potential for improvement without necessarily having to rely on grand scale investments. Through dialogue, the aim is to support the creation and improvement of communication networks on the national and regional level and to create awareness of the importance of energy efficiency policy implementation and the necessity of sustainable energy management practice.

The implementing organizations provide capacity building through cross-sectorial dialogue and contact with leading experts in the form of conferences, seminars, round tables and other platforms for dialogue. In its first year, the project has recognized Members of Parliament, and the institution of Parliament itself, as a starting point for generating political will through empowering its legislative and oversight role. This approach ensures access to all political options as a key factor to successful dialogue and sustainable implementation. As the project continues, it will expand not only in the number of countries in which events take place, but also in shifting the focus to different actors and approaches, always balancing knowledgeable energy experts representing varied viewpoints from every sector - industry, academia, government, law, finance, non-profit organizations, think tanks, media and international institutions - to participate in and drive public dialogue that will sharpen distinctions, identify points of consensus, and stimulate innovative solutions.

PARTNERS:

The Belgrade Fund
Excellence (BFPE)

Democratic Leadership School

Center for Research and Policy Making



Society for Sustainable
Development Design (DOOR)

Academy for Political Development

Academy for Political studies



РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

“ПОСТИГНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ОДРЖЛИВОСТ ПРЕКУ ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО”

20.03.2012 | ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ

АГЕНДА

09:00- 09:30	Пристигнување и регистрација на учесници
09:30- 10:30	Воведно обраќање од: - Г-ѓа Марија Ристеска, Извршна директорка, Центар за истражување и креирање на политики - Г-дин Валон Сараќини, Министер за економија - Г-дин Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и просторно планирање - Г-дин Невзат Бејта, Министер за локална самоуправа (tbc) - Г-ѓа Гудрун Штајнакер, Амбасадор на Сојузна Република Германија - Г-дин Михаил Небелунг, Директор на канцеларијата на ГИЗ, Македонија
10:30- 10:50	Кафе пауза
10:50- 12:10	Панел 1: Енергетско ефикасни локални заедници Модератор: Илија Саздовски, UNDP - Г-дин Карло Рајиќ, Енергетско планирање и имплементирање на ЕЕ и РЕС проекти во Карловац Регионална енергетска агенција на Северозападна Хрватска - Г-дин Љупчо Димов, Општина Карпош – пример за ЕЕ општина Општина Карпош - Г-дин Страхил Панев, Градење на капацитетите за ЕЕ за главните градови и мрежа на енергетски ефикасни главни градови во ЈИЕ / Регионален координатор за ГИЗ ОРФ ЕЕ
12:10- 12:40	Кафе пауза
12:40- 14:00	Панел 2: Енергетска сиромаштија Модератор: Роберт Шаламанов KfW Скопје - Г-дин Александар Ковачевиќ, Вовед во енергетска сиромаштија независен консултант - Г-дин Стефан Бужаровски, Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа Универзитет Бирмигем - Г-дин Зоран Богунович, Улогата на медиумите при известувањето за енергетска сиромаштија Независен консултант
14:00- 15:30	Ручек
15:30- 17:30	Заклучоци и презентација на репортери
17:30- 18:30	Коктел вечера



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of

BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



KARLO RAJIC

Academic degree: B.Sc. in Mechanical Engineering

Work experience: Karlo is currently working as Project Leader in the North-West Croatia Regional Energy Agency. His main responsibilities are activities coordination with Karlovac County which includes implementation of projects related to renewable energy sources and energy efficiency, energy audits, education programmes and workshops and implementation of Systematic Energy Management project in public buildings. Also, he is actively involved in implementation of projects of biomass utilization.

For five years worked as a manager of mechanization at complex construction sites in two companies, Hidroelektra niskogradnja d.d. and Skladgradnja d.o.o. From 2005 to 2008 worked as a quality manager and a production manager in the company Kontal d.o.o.

Contact: rajic@regea.org



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



КАРЛО РАЈИЌ

Академска титула: Дипломиран машински инжињер

Г-дин Рајиќ моментално работи како Проектен менаџер во Северозападната регионална агенција на Хрватска. Неговите главни должности се: координација со округот Карловац што вклучува имплементација на проекти поврзани со обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност, енергетски котроли, програми за едукација, работилници и имплементација на проектот за Систематско управување со енергија во јавните згради. Истотака, тој е активно вклучен во имплементација на проекти поврзани со користење на биомаса.

Тој има петгодишно искуство како менаџер за механизација на комплексни градежни објекти во две компании, Hidroelektra niskogradnja d.d. и Skladgradnja d.o.o. Од 2005 до 2008 тој работи како менаџер за квалитет и производство во компанијата Kontal d.o.o.

Контакт: rajic@regea.org



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



СТРАХИЛ ПАНЕВ

Роден на 20.05.1966 во Скопје. Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје на отсекот Термоенергетика и темотехника во 1991 година.

Во периодот 1995 до 1996 претстојува преку Carl Duisburg Gesellschaft на стручно усовршување во фирмата „Buderus Heiztechnik“ во Германија. По враќањето во Македонија работи како инженер во повеќе приватни компании.

Од 2001 година работи во Германското друштво за интернационална соработка – ГИЗ како координатор на проекти од Енергетска ефикасност. Од 2011 година е раководител на ГИЗ регионалниот проект: „Јакнење на мрежата на енергетски ефикасни главни градови во ЈИЕ“. Проектот има цел воспоставување на соработка помеѓу главните градовите: Загреб, Сараево, Подгорица, Тирана и Скопје и аполето на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Истовремено работи и како координатор за Македонија на проектите кои се реализираат во рамките на ГИЗ Отворениот фонд за енергетска ефикасност. Учесник е во повеќе работни групи за изработка на подзаконски акти од областа на Енергетската ефикасност.

Контакт: strahil.panev@giz.de





STRAHIL PANEV

Is born on 20.05.1966 in Skopje. He graduated from the Mechanical Faculty of in the field of Termoenergetics and thermotecnics in 1991.

From the period 1995 to 1996 he attends a vocational training in "Buderus Heiztechnik" in Germany with the support of the Carl Duisburg Gesellschaft. After returning to Macedonia he works as an engineer in several private companies.

As of 2001 he works at the German Society for International Cooperation - GIZ as coordinator of energy efficiency projects. Since 2011, he is appointed as head of GIZ regional project: 'Strengthening the network of energy-efficient major cities in SEE.' The project aims to establish cooperation between the major cities: Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Tirana and Skopje in the area of energy efficiency and renewable energy. At the same time he works as a Coordinator for Macedonia of the projects that are implemented within the framework of the GIZ Open fund for energy efficiency. In addition he participated in several working groups for preparation of secondary legislation in the field of energy efficiency.

Contact: strahil.panev@giz.de





СТЕФАН БУЖАРОВСКИ

Д-р Стефан Бужаровски е светски водечки експерт во енергија и урбаната политика. Тој е автор на реномираните истражувања како и истражувачка монографија за енергетската сиромаштија во Источна Европа (Ashgate, 2007) Тој советува голем број на европски влади, како и Европската комисија, за овие прашања.

Контакт: s.bouzarovski@bham.ac.uk



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



Center for
Research and
Policy
Making

ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY THROUGH
ENERGY EFFICIENCY ON CENTRAL AND LOCAL LEVEL



STEFAN BOUZAROVSKI

Dr Stefan Bouzarovski is a world-leading expert in energy and urban policy. He is the author of the critically-acclaimed research monograph *Energy Poverty in Eastern Europe* (Ashgate, 2007) and has advised a range of European governments, as well as the European Commission, on these matters.

Contact: s.bouzarovski@bham.ac.uk



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЌ

Александар Ковачевиќ ја започна својата професионална кариера со Заводот за продуктивност во работата во поранешна Југославија во 1986 година. Дипломирал економија на енергијата на Универзитетот во Белград. Тој е главен автор на студиите за енергетска сиромаштија ("Заглавени во минатото", УНДП, 2004), ко-автор на Анкетата за енергетска политика во Западен Балкан (ИЕА / УНДП, 2008) и на Јавна потрошувачка и институционален план (PEIR) за Србија и Црна Гора (Светска банка, 2003) и голем број на документи, предавања и медиумски придонеси. Повеќе од 20 години тој обезбедува стратешки совети, комплексни решенија за енергетска ефикасност како и помош во вонредна ситуации на големи институционални, финансиски и приватни клиенти, вклучувајќи помош на UN ОСНА да се координира брза реконструкција енергетската инфраструктура на Србија по војната во 1999 година. Ковачевиќ соработувал со PlanEcon пред 1992 година, бил проект менаџер за Tagarnog проект за развој во Русија (1992-1998) и соработник на панелот за Црното Море и Централна Азија на Хариман институтот, Универзитетот од Колумбија. Александар е член на Советодавниот одбор на Руската конференција за енергија од 2002 година и УНЕЦЕ групата на експерти во одржлива енергија, како и редовни консултант на Светската банка и дописник на нафта и гас економија и право (OGEL) мрежа. Тој ја освои наградата за Иновација на Конференцијата "Power Gen Europe" во 2002.

Kontakt: kovac@beotel.net





ALEKSANDAR KOVACEVIC

Aleksandar Kovacevic started his professional career with the Federal Productivity Institute of Former Yugoslavia in 1986. He graduated in energy economics at the Belgrade University. He is principal author of the energy – poverty analyses (“Stuck in the Past”, UNDP, 2004), co-author of the Western Balkans energy policy survey (IEA / UNDP, 2008) and the Public Expenditure and Institutional Review (PEIR) for Serbia and Montenegro (World Bank, 2003) and a number of papers, lectures and media contributions. Over 20 years he provides strategic advice, complex energy efficiency solutions and emergency situation assistance to major institutional, financial and private clients including assistance to UN OCHA to coordinate rapid reconstruction of Serbia energy infrastructure after 1999 war. He was affiliated to PlanEcon before 1992, project manager for Tagarnrog Development project in Russia (1992-1998) and contributor to the Black Sea and Central Asia panel at the Harriman Institute, Columbia University. Aleksandar is a member of Advisory Board to the Russian Power Conference from 2002 and UNECE Group of experts in Sustainable Energy as well as regular consultant to the World Bank and contributor to Oil and Gas Economy and Law (OGEL) network. He won Innovation Award at the Power Gen Europe Conference at 2002.

Contact: kovac@beotel.net



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



ЉУПЧО ДИМОВ

Г-дин Димов е дипломиран Електро инженер при Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Тој има долгогодишно искуство во областа на енергетската ефикасност, обновливи извори на енергија и сл. Од 2000-2005 година бил градоначалник на општина Кисела Вода. Тој активно учествувал во обуки за нови стручни кадри како тренер, подржани од страна на Агенцијата Европска за Реконструкција. Од 2007 до 2011 тој е назначен за началник на секторот за енергетска ефикасност во општината Карпош.

Во последните 3 години, тој има учествувало во повеќе од 20 семинари, курсеви за обука и презентации од областа на енергетската ефикасност.

Контакт : ljupco.dimov@karpos.gov.mk





LJUPCO DIMOV

Mr. Dimov holds Electrical Engineering at the University st. Cyril and Methodius. He has an extensive experience in the area of energy efficiency, renewable energy resources and etc. From 2000-2005 he was the Mayor of the municipality of Kisela Voda. He actively participated in the trainings for new professional staff as a trainer for the new laboratories that were created by the European Agency for Reconstruction. From 2007 till 2011 he is the Chief of the sector for Energy efficiency in the municipality Karposh.

In the last 3 years he has participated in more the 20 seminars, training courses and presentations in the sphere of energy efficiency.

Contact: ljupco.dimov@karpos.gov.mk



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe



ЗОРАН БОГУНОВИЌ

Зоран Богуновиќ е меѓународен експерт за маркетинг, промоција, комуникација и медиуми, со 27 години искуство. Тој има 6 годишно искуство, работејќи на маркетинг стратегии за енергетска ефикасност на проекти за развој во земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ). Поседува значително искуство во управување и производство во голем број на медиуми, вклучувајќи радио, телевизија, весници и списанија, а има работено со големи меѓународни корпоративни клиенти за развивање на маркетинг кампањи и развивање на стратегии. Тој е истотака и про-боно предавач за производство на медиумските студии на Академијата за драмски уметности на Универзитетот во Загреб, Хрватска. Тој е успешен стратег и ефикасен комуникатор, со долгогодишно искуство во маркетинг, реклама, односи со јавноста и продукција. Тој истотака има развиено и координирано кампањи за енергетска ефикасност во регионот на ЈИЕ, воспоставено мрежа на инфо-центри и телефонски инфо-линии за граѓаните, а, во исто време, со цел да иницира енергетска ефикасност на пазарот, негова трансформација и развој, има воспоставено мрежа на партнер-компанији, кои се всушност едни од водечките производители и / или дистрибутери за енергетско ефикасни технологии, производи и услуги. Во текот на последните четири години присуствува на многу меѓународни конференции за енергетска ефикасност како модератор или презентер, споделува know-how искуства од спроведувањето на проекти за енергетска ефикасност во земјите од регионот на ЈИЕ. Моментално работи како експерт и координатор на енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија и мали и средни претпријатија, конкурентност и подигнување на проекти за меѓународен развој на институции и организации: УНДП, УСАИД, ГИЗ и ЕБРД.

Контакт: Zoran.Bogunovic@undp.org





ZORAN BOGUNOVIĆ

International Expert for Marketing, Promotion, Public Outreach, Communication and Media. An international expert for marketing, promotion, public outreach, communication and media, with 27 years of experience, last 6 years of which has spent working on marketing strategies for energy efficiency development projects in the countries of the South East Europe (SEE). Experienced in management and production in a number of media including radio, television, newspapers and magazines, and has worked with large international corporate clients to develop marketing campaigns and awareness strategies. Serves also as a pro-bono visiting lecturer for media production studies at the Academy of Dramatic Arts of the University of Zagreb, Croatia. An successful strategist and effective communicator, with comprehensive management experience in marketing, advertising, public relations and multimedia production, who has developed and coordinated energy efficiency national public campaigns in the SEE region, established a network of info-centers and telephone info-lines for citizens, and, at the same time, in order to initiate energy efficiency market transformation and its sustainable development, has established a pool of partner-companies, the leading producers and/or distributors of energy efficiency technologies, products and services. During last four years has attended many international energy efficiency conferences as moderator or speaker, presenting know-how and experience from implementing energy efficiency projects in the countries of the SEE region. Currently works as an expert advisor and coordinator on energy efficiency, renewable energy and SME competitiveness raising projects for international development institutions and organizations: UNDP, USAID, GIZ and EBRD.

Contact: Zoran.Bogunovic@undp.org



Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of
BMZ



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



Public Dialogue
on the Sustainable Use of
Energy in South-East Europe